

Оружјето кое го заплени македонската полиција кај селото Вејце било складирано за предизвикување на поголеми изборни немири, како и вршење терор врз цивилното население, кое во последно време често пати беше на удар на насилниците и на екстремните националисти.

Последните две исклучително професионални акции на МВР, "Планинска бура", како и пронаоѓањето големо количество оружје кај селото Вејце, во пресрет на предвремените парламентарни избори и потоа нè предупредуваат дека всушност заканата од употребата на илегалното оружје за постигнување одредени политички цели е жива материја.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

По повод 9 јули, Светскиот ден на уништување на оружјето и согласно Програмата на ОН за превенција, борба и искоренување на недозволената трговија со мало и лесно оружје, чиј потписник е и Република Македонија, во железарницата "Макстил" беа уништени околу илјада парчиња запленето, конфискувано и пронајдено оружје (пушкомитралези, пиштоли, автоматски пушки...).

Во таа пригода министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, која заедно со претставници на странските мисии и амбасади во Скопје присуствуваше на чинот на уништување на оружјето, нагласи дека нема корист од поседување прескапо илегално оружје.

"Секое илегално оружје, покрај тоа што е опасно по општата безбедност и по безбедноста на граѓаните, е и сериозно прекршување на законите и неминовно еден ден ќе заврши како овие парчиња", нагласи министерката Јанкулоска.

Прв пат МВР оваа година самостојно ја спроведе акцијата 9 јули - Светски ден на уништување на оружјето, бидејќи во изминатите четири години таа се извршуваше во соработка со УНДП.

Но, за жал, можеме да констатираме дека акциите за собирање на илегалното оружје од населението во Македонија не даде позитивни резултати. Целото оружје кое досега беше собрано на ниво на земјава беше од симболичен карактер и стануваше збор за застарени и неупотребливи примероци кои, пред сè, можеа да завршат во музејските витрини.



**1.000 ПАРЧИЊА ОРУЖЈЕ НЕ СЕ "МАЧЈИ ЗАЛАК", СПОРЕД СТАРИТЕ СТАНДАРДИ ТОА Е ОПРЕМА ЗА ЕДНА ДИВИЗИЈА**

Министерката Јанкулоска најави дека во соработка со АРМ ќе бидат уништени и повеќе од 200.000 парчиња муниција, а на воениот полигон Криволак веќе биле уништени повеќе од 800 минско-експлозивни и хемиски средства, како и муниција со калибар поголем од 12,7 мм. Тоа значи дека во Република Македонија сè уште може да се пронајде енормно количество илегално оружје, кое може да се искористи за разни намени, вклучувајќи и за политички цели.

## МЕСТО И УЛОГА НА РАЗУЗНАВАЧИТЕ

Последните две исклучително професионални акции на МВР, "Планинска бура", како и пронаоѓањето големо количество оружје кај селото Вејце, во пресрет на предвремените парламентарни избори и потоа, нè предупредуваат дека всушност заканата од употребата на илегалното оружје за постигнување одредени политички цели е жива материја.

Имено, оружјето кое го заплени македонската полиција кај селото Вејце било складирано за предизвикување поголеми изборни немири, како и вршење терор врз цивилното население, кое во последно време често пати беше на удар на насилниците и на екстремните националисти.

Прашање е само кој ја организирал акцијата и истовремено ја подготвувал?

За тоа постојат индиции кои водат кон одредени активни политички субјекти, кои повторно се обидуваат да ја дестабилизираат безбедносната состојба во Македонија. Но, таа политичка намера не им успеа, бидејќи прв пат разузнавачите конечно ја добија својата морална и професионална битка

против инсталираните политички и партиски структури во МВР.

Можеби ова беше исечок или понудена рака за смирување на внатрешните состојби, бидејќи партиските структури ја утнаа разузнавачката работа?! А бре не ги бидува за системот "рекла-казала". Во кафеана не се прави акција или некоја посложена операција. За тоа треба да се има талент и, пред сè, соодветна практика. Со години професионалноста на разузнавачите во МВР беше минимизирана од страна на политичките структури на власта, кои на нивно место ставаа нестручни и партиски луѓе кои, пред сè, имаа одредена задача да го ослабнат овој сегмент или да направат паралелен партиски разузнавачки систем.

Таквиот однос кон македонските разузнавачи и професионалци доведе до уривање на дигнитетот на УБК и на БЈБ. А, како природна последица на непочитувањето на стандардите на службата првите знаци на слабост се појавија пред 2000 година, кога одредени партиски структури ги добија "имењата на полициски доушници". Тоа значеше дека финалето во политичкиот пинг-понг во Македонија можеше да се одигра. Сите услови беа остварени. По 2001 година постојат повеќе примери кога структурите на МВР беа вовлечени во играта на политиката, така што влијанието на партиите во службите сè уште е преголемо и претенциозно. Дури и малите деца, оние од улица, веќе ги препознаваат партиските фаци инволвирани во полицијата. Од луѓе без школо, од луѓе со три месеци курс не бидува професионалец, туку мангуп на улица.

Поради тоа, паднаа во вода акциите за фаќање на познатиот командант Хоџа, кој се дрзна да направи екстериорија. Како се лоцираше командант Бреза, или некои други инкриминирани лица? Неуспешните полициски акции

# РАЗУЗНАВАЧИТЕ СЕ БОРАТ ЗА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОСЛОБОДУВАЊЕ" ОД ПОЛИТИЧКИТЕ СТЕГИ

покажаа дека треба да се прави дистинкција меѓу разузнавачкиот и партискиот извор на информации. Потоа треба да се прави разлика меѓу разузнавач и партиски разузнавач итн.

Сè додека не се искоренат ваквите паралелни системи секогаш ќе се прават ноторни грешки.

## ТАКА ИМ ГОДИ

Успешното изведување на полициската акција "Планинска бура", која се одвиваше под надзор на меѓународниот фактор, покажа колку вредат професионалците во УБК. Без нивна соодветна

проверена информација не ќе може да се направи ваква комплицирана полициска акција, која при тоа се изведува во услови на планински предел и во регион каде безбедносната состојба беше на работ на вулканска ерупција.

Тоа значи дека е потребна планирана, координирана и навремена акција за фаќање на криминалците, кои често пати се поврзуваат и со терористичките елементи во регионот и пошироко. Колкава беше заканата на групата на Рамадан Шити и Лирим Јакупи можеше да се забележи од запленетото оружје, со кое можеа да се опремаат стотина лица - една поголема воена единица.

Исто така, нефаќањето на криминалците, чие име и презиме преминува во градење на педигре или на значајна марка, тогаш значи неуспех. Лирим Јакупи - Нацист сè уште е на слобода и тој сè уште се шета на тромеѓето меѓу Албанија - Македонија - Косово, а повремено се среќава и околу регионот Витина. Тој во секој момент може да биде искористен за постигнување на одредени политички цели.

Во овој момент и Хоџа и Нацист молчат, зашто така им одговара, односно нашите и полициските структури од соседните земји не ги "чепкаат". Оваа состојба на мимикрија е опасна ситуација, бидејќи таа секогаш е потенцијално жариште за нови криминални дејства, но и за изведување терористички акции. Терористичките напади во Авганистан, како и примерот со нападот врз американскиот Конзулат во Истанбул, Турција, покажува дека терористичките групации се реорганизирани и сè повеќе се поврзуваат меѓу себе. Дел од нивните активности се префрлени и на Балканот, особено на Косово, во Босна и Херцеговина и во севернозападните планински предели на Македонија.

Последното оружје кое беше пронајдено крај Вејце беше за предиз-

## "БРЕЗА ПОВТОРНО Е НЕЧИЈА ДЕБЕЛА СЕНКА"

Хамди Бајрамовски, командант Бреза, со калашников го попречувал изборниот процес. Со својата петчлена банда во Малина Маала го украде гласачкиот материјал од избирачкото место, соопшти полицијата.

Наместо полицајците кои го обезбедувале местото, член на избирачкиот одбор се обидел да го спречи Бајрамовски во намерата.

Бандата на Бреза почнала да пука во просторијата и побегнала со гласачките ливчиња. Граничната полиција немо набљудувала и не се обидела да го запре џипот "Паџеро".

Друга вооружена банда, која била во близина на избирачкото место, почнала да пука кон џипот на Бајрамовски.

"Од МВР најавија пријава за Бреза, но ќе бараат одговорност и од полицајците кои не интервенирале. Во пријавата која се однесува на него опфатени се четири службени лица, кои вршејќи ги своите службени овластувања би требало да преземат дејства во однос на документирање, пријавување, барање помош во врска со настанот, кој претходно се случил", изјави министерката Гордана Јанкуловска.

Командант Бреза овој пат ќе треба да одговара за злосторничко здружување и спречување избори и гласање.

Неговото полициско досие сега брои вкупно десет кривични дела, меѓу кои и убиство, предизвикување општа опасност, грабнување.

На страната на МВР од 2003 година има потерница по него, но т.н. командант сè уште не е зад решетки.

## ЗАТВОРСКИ КАЗНИ

Седумнаесетмината членови на терористичката група од селото Бродец е осудена на 192 години затворска казна. Судскиот совет ги прогласи обвинетите за виновни по сите точки од обвинението, организирање терористичка група, членување во терористичка група и нелегално поседување на оружје и распрскувачки материјали, за кои минималните затворски казни предвидени со Кривичниот законик изнесуваат осум, пет односно четири години. Најдолги затворски казни добија четворицата организатори на терористичката група: косовците Лирим Јакупи-Наџист и Фатос Алија, албанскиот државјанин Амир Сопа и Метин Ислами, кои добија по десет години затвор за тероризам и седум години за недозволено држење на оружје, но казната беше преиначена во единствена казна во траење од по петнаесет години. Петообвинетиот Хебиб Амети (27), кој веќе е осуден на доживотна казна затвор за убиство, доби по седум години затвор за двете кривични дела, но казната му беше преиначена во единствена во траење од дванаесет години. Нему треба да му се суди за уште едно убиство. Останатите обвинети Флурим Амети (24) и неговиот татко Измит (55), Бафќар Беќири (45), Рахметула Даути (26), Невзат Аријани (55), Нади Даути (49) и неговиот брат Тафил, Ханиф Дервиши (52), Шкендим Даути (26), малоречанецот Мегди Ислами-Муки, Невзат Зибири (45) и Шехир Зибири добија по шест години за членување во терористичка група и за недозволено држење оружје и ќе треба да одлежат по десет години затвор.



**ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО ОРУЖЈЕ БЕШЕ УНИШТЕНО НА ВОЕНИОТ ПОЛИГОН КРИВОЛАК**

викување предизборни и постизборни насилства кои, за жал, не добија на интензитет. Но, од друга страна, пак, тоа нè опоменува дека се потврдуваат информациите дека во политичката состојба на Македонија се вмешаа и странски служби на соседните земји, кои им даваа логистичка поддршка на овие истурени криминогени структури во земјава. Тоа значи дека конечно треба да се менува стратегијата на МВР во однос на борбата против тероризмот и истовремено да се преземаат ригорозни казни мерки против извршителите и начателите на овие дела. Нивните активности не смеат да бидат неказнети, иако тоа веќе навлегува во ингеренциите на правосудството. Меѓутоа, доколку навреме се преземат одредени акции тогаш ризикот се намалува.

## ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА

Што научи македонската полиција од акцијата во селото Бродец? Прво, не смее политиката да се меша во функционирањето на структурите на МВР, односно во работата на УБК и на БЈБ. Второ, секое доцнење носи поголем

ризик или опасност по живот на припадниците на МВР. Трето, честото учество на меѓународниот фактор во подготовките и во изведувањето на вакви или на слични акции од помал или од поголем обем предизвикува спротивен процес, кој може да донесе негативен ефект или истекување на информациите и пребегнување на криминалците на територии кои се надвор од РМ. И основно, навременото квалитетно прибирање на докази за инволвираноста на криминалците во подготовките за терористички акции или за друг вид криминалитет, ќе ја намали тензијата која се создава кај домицилното население, кое живее во овие места и често пати се принудени да им помагаат на криминалците.

Сè ова има одраз и врз македонското правосудство, кое под притисок на јавноста или под политичкиот амбиент донесува чудни санкциони мерки, кои ја девалвираат работата на припадниците на МВР. Тоа значи дека сè што ќе се случи во однос на акцијата "Планинска бура" мора да биде предмет на повторна длабинска анализа.

Во неа ќе бидат пронајдени и добри и лоши страни, кои треба навреме да се отстранат.



**КРАТИА**

**СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ**

**ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ**

**075/ 408-687**